



## АГОНИЈАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ ПРОДОЛЖУВА

Железничарите бараат списоците со имињата на отпуштените работници да бидат повлечени сè додека не се утврди со колку пари тие ќе си заминат. Тие најавуваат дека доколку не се реши овој проблем ќе го блокираат железничкиот сообраќај и ќе протестираат пред Владата.

"Ако се направи добар социјален пакет сигурен сум дека доброволно ќе си отидат 300 луѓе, затоа што на сите им е јасно дека по трансформацијата на фирмата ќе има уште еден бран отпуштања", вели Никола Богоевски од Синдикатот на МЖ.

Железничарите бараат по 5.000 евра и велат дека нема да се согласат со ништо помалку од тоа. Владата, пак, им дава најмногу 2.500 евра и ветување дека ќе го разгледа нивното барање.

## ТЕХНОЛОШКИ ВИШОК И ВО ВОДОСТОПАНСТВО

Од јавните водостопански претпријатија ќе се отпуштаат работници, меѓутоа раководството сè уште не знае колку. Бројот ќе биде познат откако ќе се дефинира кои четири водостопански претпријатија ќе бидат на листата за итна ликвидација, до крајот на идниот месец. Ова е договорено на средбата меѓу премиерот Бучковски и директорот на Водостопанство.

"На сите оние кои ќе добијат статус технолошки вишок, ќе им бидат исплатени заостанатите плати, придонесите, надоместоците за хранарина и превоз. Отпремнина ќе им биде исплатена само на оние вработени кои нема да останат", вели Теодор Цоневски, директор на ЈП Водостопанство на Македонија.

Од 24 водостопански претпријатија, досега 8 се ликвидирани и трансформирани поради огромни долгови.



## ПРОМОВИРАНА НОВА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КАРТИЧКА

По неполни 4 месеци од промоцијата на ProCard, ProCredit Bank вовеле нова интернационална дебитна картичка - Maestro Card.

Маестро картичката на ProCredit Bank овозможува располагање со готовината 24 часа во денот, 7 дена во неделата и 365 дена во годината, и со неа може да се купува во 5 милиони продажни места во 81 земја и тоа без провизија, и да се подигнува готовина на повеќе од 900.000 банкомати во земјава и во странство.

"Покрај ProCard, ова е нов интернационален производ на ProCredit Bank, со кој ќе се обидеме да ги задоволиме потребите на постоечките клиенти на Банката, како и да ги освоиме новите потенцијални клиенти. Во првиот месец планираме да издадеме повеќе од 1.000 Маестро картички", изјавија од АТМ тимот на ProCredit Bank.

## МАКЕДОНИЈА БЕЗ ЗАКОН ЗА ХОРМОНСКАТА ХРАНА

Додека јавноста во светот жестоко се противи на употребата на генетички модифицираната храна, Македонија сè уште нема донесено законска регулатива која ќе спречи или ќе дозволи во одредени рамки дотур на вакви производи. Иако беше најавено дека во декември 2004 година во државава ќе биде отворена лабораторија за испитување на генетички модифицираната храна, досега таа не профункционира. Покрај тоа се доцни и со подготовките на законската регулатива со која би се дефинирала оваа област. Според директорот на Дирекцијата за храна, Соња Србиновска, во текот на наредните месеци треба да стартува кампањата за промовирање на етичката свест за биосигурност на храната.



## "ДИОНИСОВИ ЧЕСТВУВАЊА - МИНУ УГРИНОВСКА"

"Дионисовите чествувања - Мину Угриновска" почнаа на 25 февруари во 19,19 часот во Салонот "19:19" со филмот "Бакни го сонцето", кој е во продукција на "Дион" и на МРТВ, чиј сценарист е Тихомир Стојановски, а режисер Владо Денчов. Овој филм е прикажан на повеќе фестивали, во Солун, Измир, Бар, Сараево, Оломоук.

Истата вечер следува настапот на фолклорната група Фраштани (Серез-Егејско) и Стевче Стојковски, потоа во 20.30 часот фолклорната група од Мосомиште (Гоце Делчев - Пиринско), во 21 часот народни песни и клетви на Македонците во Гора, Голо Брдо и Преспанско и нивно претставување. Во 21.30 претставниците на македонските здруженија од Грција, Албанија, СиЦГ, Бугарија, Турција ќе одржат беседи. Еден од учесниците на оваа вечер ќе биде и Гоце Терзиев, копаничар од Долни Дабник - Пиринско.

На 26 февруари во 19,19 часот ќе настапи гусларот Досе Ангелов од Крива Паланка, потоа во 20 часот ќе настапи театарот "Скрб и утеха" со претставата "Студен туш-Упатства за лудеење" од Тихомир Стојановски, во режија на Владо Денчов. Во 21 часот предавање ќе одржи лингвистот професор Одисеј Белчевски од Канада, на тема "Македонскиот исконски јазик од античко време до денеска".